



ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ОЧНА ХИРУРГИЈА

На ден 05.05.2011 година, во Службен весник на РМ бр.62 објавена е Одлуката за утврдување на референтни цени за очна хирургија во вид на пакети на здравствени услуги кои се применуваат во двете приватни здравствени установи ПЗУ очна болница Европа и ПЗУ Систина офталмологија:

- **ХОМ1 – ВИТРЕКТОМИЈА на заден сегмент**
референтна цена 91.500 денари
Овој пакет вклучува следни процедури:
 1. Отстранување на стаклесто тело со раздвојување на витреалните врвци
Витректомија преку склеротомија на задна комора
 2. Отстранување на стаклесто тело со раздвојување на витреалните врвци и отстранување на преретинална мембрана
Витректомија преку склеротомија на задна комора
- **ХОМ2 - АБЛАЦИЈА НА МРЕЖНИЦА**
референтна цена 79.300 денари
Овој пакет вклучува следни процедури:
 1. Деструкција на ретина со фотокоагулација
 2. Криотерапија на ретина со помош на екстерна сонда
 3. Поправка на одвојување на ретина со дијатермија
 4. Поправка на одвојување на ретина со криотерапија
 5. Поправка на одвојување на ретина со набирање на склера
 6. Поправка на одвојување на ретина со фотокоагулација
- **ХОМ3 - ЗАМЕНА НА СИЛИКОНСКО МАСЛО**
референтна цена 82.500 денари
- **ХОМ4 КЕРАТОПЛАСТИКА трансплантација**
референтна цена 201.300 денари
Овој пакет вклучува следни процедури:
 1. Површинска трансплантација на корнеа
 2. Трансплантација по полна дебелина
 3. Реоперација кератопластика, втора процедура
 4. Реоперација кератопластика, трета или последователна процедура
- **ХОМ5 КЕРАТОПРОТЕЗА**
референтна цена 90.000 денари
Овој пакет вклучува следни процедури:
 1. Вградување на кератопротеза
 2. Отстранување на кератопротеза



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 055
Централа.: 02 3289-000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Покрај овие 5 хируршки пакети на услуги, во горенаведените болници може да се изведува и ДСГ здравствена услуга за катаракта:

- **С16В Процедури на леќата истиот ден,
референтна цена 30.950 денари**

Оваа услуга вклучува следни процедури:

1. Екстракапсуларна екстракција на очна леќа со факоемулзификација и аспирација на катаракта со вградување на флексибилна вештачка интраокуларна леќа
1. Екстракапсуларна екстракција на очна леќа со механичка факофрагментација и аспирација на катаракта со вградување на флексибилна вештачка интраокуларна леќа